

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **01020/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЕЛС Кратово**

I.1.2) Адреса: **Плоштад Маршал Тито бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Кратово 1360**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Горјан Бошковски**, адреса на е-пошта: **gorjan3@gmail.com** телефон/факс: **031481202/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат **На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: **Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на материјали за улично осветлување за потребите на општина Кратово за 2019/20 година

II.1.1) Објавување на проценета вредност **Не**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување со одложено плаќање**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Франко магацин на општина Кратово.**

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден во тендерска документација и техничките спецификации кои се прилог на тендерската документација.**

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

| Шифра | Опис |
|------------|--------------|
| 65000000-3 | Јавни услуги |

Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен поимник

| Шифра | Опис |
|--------|---|
| СА24-2 | Материјали/производи со посебни квалитети и начин на работа, материјали/производи со посебни квалитети, Без PVC |

П.8) Делива набавка **Да**

| Дел број | Опис на делот за набавка |
|----------|--------------------------|
| 1 | Спецификација бр:1 |
| 2 | Спецификација 2 |

П.9) Рамковна спогодба: **Не**

П.10) Алтернативни понуди **Не**

П.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

или **365** денови

Или се планира да започне **01.07.2019** година

се планира да заврши **01.07.2020** година

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Не**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.5) Резервирани договори **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **Задолжително да се достави документ за регистрирана дејност.**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **05.06.2019 година во 12:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **30.05.2019 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања **01.06.2019 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90** дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

05.06.2019 година во 12:00 часот , место: **Општина Кратово**

V.5) Дополнителни информации **031/481-202**

V.6) Датум на објава: **21.05.2019** година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ